

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
на примените кандидати во првиот уписан рок на сите студиски
програми на **ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ**
И ХРАНА во Скопје во учебната **2018/2019** година

1. **ИНДЕКС и СТУДЕНТСКА ЛЕГИТИМАЦИЈА** (кандидатите ќе можат да ги купат во фотокопирницата на Факултетот)
2. **ТРИ ФОТОГРАФИИ** (две фотографии со димензии – 3,5 x 4,5 и една со димензии - 2 x 3);
3. **ПРИЈАВНИ ЛИСТОВИ** за запишување со **50,00** денари административна такса и Статистички лист (ШВ - 20);
4. **ПОТВРДА** за уплатени **750,00** денари – за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со назнака: **ИКСА на УКИМ за ФЗНХ – Скопје** на жиро сметка **10000000063095**, депонент: **НБРМ**, со сметка на буџетски корисник **1600103689 788 18** приходна шифра **723012**, програма **41**.

Задолжително на уплатницата треба да стои цело име и презиме и матичен број на студентот.

5. **ПОТВРДА** за уплатени **1.950,00** денари – за материјални трошоци и услуги за образовниот процес на студентите на Факултетот за земјоделски науки и храна – Скопје со назнака: **за МТУОП на ФЗНХ – Скопје**, на жиро сметка на Факултетот за земјоделски науки и храна **160010454578810**, банка на примач: **НБРМ** со трезорска сметка **10000000063095**, повикување на број **723119**, програма **41**, начин **1**.
6. **ПОТВРДА** за уплатени **100,00** денари (плава уплатница) со назнака (цел на дознака): **за лично осигурување (осигурување од незгода) - 823390**

Жиро сметка: 270000002025538;

Банка на примачот: Халк Банка;

Назив на примачот: ЕУРО ЛИНКОСИГУРУВАЊЕ.

7. **ПОТВРДА** за уплатени **100,00** денари со назнака: **за активности на СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ (СП) при ФЗНХ - Скопје** на жиро сметка **290100000024684**, даночен број: **4030991179870**, назив на примачот: **СП на ФЗНХ - Скопје**, банка на примачот: **ТТК БАНКА – Скопје. (препорака)**
8. Студентите во **ДРЖАВНАТА КВОТА** се запишуваат со плаќање на надоместок за студирање во износ од **200,00** Евра (во денарска противвредност), на две еднакви рати и тоа:
- При запишување на зимскиот семестар 100 Евра
 - При запишување на летниот семестар 100 Евра

Надоместокот студентите го плаќаат во текот на целокупното студирање, односно за **секоја студиска година пооделно**, со назнака: **надоместок за студирање на ФЗНХ**, на жиро сметка на Факултетот за земјоделски науки и храна – Скопје **160010454578810**, банка на примачот **НБРМ** со трезорска сметка **100000000063095**, повикување на број **723012**, програма **41**, начин **1**

Задолжително на уплатницата треба да стои цело име и презиме и матичен број на студентот.

9. Студентите во **квота чие родителско право го врши еден родител/старател** се запишуваат со плаќање на надоместок за студирање во износ од **100,00** Евра (во денарска противвредност), на две еднакви рати и тоа:
- При запишување на зимскиот семестар 50 Евра
 - При запишување на летниот семестар 50 Евра

Надоместокот студентите го плаќаат во текот на целокупното студирање, односно за **секоја студиска година пооделно**, со назнака: **надоместок за студирање на ФЗНХ**, на жиро сметка на Факултетот за земјоделски науки и храна – Скопје **160010454578810**, банка на примачот **НБРМ** со трезорска сметка **100000000063095**, повикување на број **723012**, програма **41**, начин **1**

Задолжително на уплатницата треба да стои цело име и презиме и матичен број на студентот.

10. РЕДОВНИТЕ СТУДЕНТИ СО КОФИНАНСИРАЊЕ И ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ се запишуваат со плаќање надоместок за кофинансирање на студиите во износ од **400,00 Евра (во денарска противвредност)**, на две еднакви рати и тоа:

- При запишување на зимскиот семестар 200 Евра
- При запишување на летниот семестар 200 Евра

Надоместокот студентите го плаќаат во текот на целокупното студирање, односно за секоја студиска година поделно, со назнака: **надоместок за кофинансирање на студиите на ФЗНХ**, на жиро сметка на Факултетот за земјоделски науки и храна – Скопје **160010454578810**, банка на примачот **НБРМ** со трезорска сметка **100000000063095**, повикување на број **723012**, програма **41**, начин **1**.

Задолжително на уплатницата треба да стои цело име и презиме и матичен број на студентот.

КАНДИДАТИТЕ ЗАПИШУВАЊЕТО ТРЕБА ДА ГО НАПРАВАТ НА ДЕН 07.09.2018 (ПЕТОК) И 10.09.2018 ГОДИНА (ПОНЕДЕЛНИК). ПО ОВОЈ РОК, МЕСТАТА НА КАНДИДАТИТЕ КОИ НЕМА ДА СЕ ЗАПИШАТ, ЌЕ БИДАТ ОБЈАВЕНИ КАКО СЛОБОДНИ МЕСТА ЗА КОНКУРСОТ ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК.

ЗА СИТЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ КАНДИДАТИТЕ МОЖАТ ДА СЕ ИНФОРМИРААТ НА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА НА ФАКУЛТЕТОТ ИЛИ КАЈ ПРОДЕКАНОТ ЗА НАСТАВА.

ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИТЕ МОЖАТ ДА ГИ НАБАВАТ ВО ФОТОКОПИРНИЦАТА НА ВЛЕЗОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ.

ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ